

20101102138

## **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

Врз основа на член 14 став (2), член 17 став (6) и член 18 став (8) од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЖИВОТНИ (\*)**

#### **Член 1**

#### **Предмет на уредување**

Со овој правилник се пропишуваат условите во поглед на грижата и сместувањето на животните наменети за експериментални цели, формата и содржината на регистарот и начинот на постапката на регистрацијата, техничките услови, начинот на водење евиденција и начинот на вршење на надзор на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни како и формата и содржината на регистерот, начинот на регистрација, техничките услови, начинот на водење евиденција и начинот на вршење на надзор на институциите корисници.

#### **Член 2**

#### **Функционалност**

(1) Конструкцијата на објектите каде се сместуваат експерименталните животни треба да е таква да обезбедува средина соодветна за видот што се држи. Објектите треба да бидат дизајнирани така да оневозможат пристап на неовластени лица. Доколку објектите каде се држат експерименталните животни се дел од поголем комплекс на објекти, треба да бидат така поставени и организирани да спречат неовластено влегување и движење.

(2) Во објектите каде се држат животните треба да има воспоставени процедури и упатства за одржување и функционирање на опремата кои јасно ќе бидат истакнати со цел да се превенира настанувањето на дефекти на опремата.

#### **Член 3**

#### **Простории за држење на животните**

(1) За да се задоволат основните хигиенски стандарди во просториите и истите да се задржат на задоволително ниво треба да се обезбеди нивно правилно и ефикасно чистење. Таванот и ѕидовите треба да бидат отпорни на оштетувања и тие треба да се изградени од површина која е мазна, непропустлива и лесна за чистење и дезинфекција. Посебно внимание треба да се посвети на спојките на вратите, каналите, цевките и каблите. Вратите и прозорците доколку ги има, треба да се така конструирани, да спречуваат влез на други животни. Доколку е можно, може да се вгради прозорец за набљудување во

---

\* Со овој правилник се врши усогласување со Директива на советот 86/609/ЕЗ од 24 Ноември 1986 година за приближување на законите, регулативите и административните одредби на земјите-членки кои се однесуваат на заштита на животните кои се користат за експериментални и други научни цели  
31986L0609

вратите од просториите каде се држат животните. Подот треба да биде мазен, непропустлив и површината да не е лизгава и да е лесна за чистење и дезинфекција, а да биде доволно цврста за да може да ја издржи тежината на сталажите и другата тешка опрема, без да се оштети. Одводите, треба да бидат покриени со соодветна бариера за да се оневозможи влез и излез на животните.

(2) Просториите каде што животните можат да се движат слободно треба да имаат сидови и подови чија површина е изградена од материјал кој е отпорен на абење и оштетување. Материјалот не треба да биде штетен по здравјето на животните и да е таков да превенира повреди кај животните. Во просториите каде животните се движат слободно треба да има соодветни одводи. Треба да се обезбеди дополнителна заштита на опремата или приборот за да не дојде до оштетување на истата или да не се повредат животните. Таму каде што има испусти за животните треба да се превземат мерки за да се оневозможи пристап на неовластени луѓе или други животни.

(3) Просториите кои се наменети за држење на фармски животни (говеда, овци, кози, свињи, коњи, живина и сл.) треба да ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство.

(4) Просториите каде се држат глодари може да се користат за држење на други видови експериментални животни. Некомпатибилни видови животни не треба да се држат заедно.

(5) Доколку за тоа има потреба во просториите за држење животни може да се држи опрема за вршење на помали експерименти.

#### Член 4

### **Лаборатории и останати општи и посебни простории за експерименти**

(1) Во институциите за одгледување и снабдување со експериментални животни треба да се обезбеди соодветна опрема и простории за подготовка на пратките со животни.

(2) Институциите за одгледување и снабдување со експериментални животни и институциите корисници треба да поседуваат лабораториски услови за спроведување на едноставни дијагностички тестови, пост мортем испитувања, и/или собирање на примероци кои треба да се испратат на понатамошни лабораториски испитувања.

(3) При приемот на нови животни треба да се обезбедат услови истите да се сместат во карантинска просторија, така да новите животни не ги изложуваат на ризик животните кои се веќе присутни во објектот. Во случај кога експериментот или опсервацијата не е пожелно да се изведуваат во просториите каде се чуваат животните треба да се обезбедат соодветни простории за експерименти со општа или посебна намена.

(4) За болни или повредени животни треба да се обезбеди соодветно сместување и истите да се чуваат одвоено од другите животни.

(5) Доколку експериментите со животни налагаат потреба од хируршки интервенции, во институциите треба да има една или повеќе посебни операциони сали кои се соодветно опремени за изведување на хируршки експерименти под асептични услови како и простории за пост-оперативна нега на животните.

#### Член 5

### **Други простории**

(1) Магацинските простории за складирање на храна треба да бидат ладни, суви и заштитени од штетници и инсекти. Просториите за чување на простирката, треба да бидат суви и заштитени од штетници и инсекти. Другите материјали, кои може лесно да се контаминираат или да претставуваат опасност, треба да се чуваат одвоено.

(2) Институциите треба да имаат и магацински простории за чување на чисти кафези, инструменти и друга опрема.

(3) Просториите за чистење и перење треба да бидат доволно големи за да може во нив да се смести неопходната опрема за деконтаминација и чистење. Процесот на чистење треба да биде така организиран за да се спречи контаминацијата на новата и чиста опрема. Сидовите и подот треба да бидат прекриени со материјал кој може лесно да се чисти и дезинфицира. Вентилациониот систем треба да има голем капацитет за да може да го отстрани вишокот топлина и влажност.

(4) Треба да се обезбедат услови за хигиенско сместување и отстранување на лешевите и животинскиот отпад. Доколку не е возможно или нема услови да се изврши спалување на лице место, треба да се направат соодветни мерки за нештетно отстранување на таквиот материјал во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство. Треба да се внимава кога е во прашање високо токсичен или радиоактивен отпад и за таа цел да се превземат посебни мерки на претпазливост.

(5) Конструкцијата и градбата на просторот за манипулација треба да е во согласност со стандардите на просториите за држење на експериментални животни. Ходниците треба да бидат доволно широки за да овозможи лесен проток на подвижната опрема.

## Член 6 Вентилација

(1) Просториите за држење на експерименталните животни треба да имаат адекватен вентилациони систем кој треба да ги задоволува потребите на видот на животни кои се таму сместени. Целта на системот за вентилација е да обезбеди свеж воздух и да го отстранува непријатниот мирис, штетните гасови, пращината и инфективните агенси од било која природа. Исто така вентилациониот систем треба да обезбедува ефикасно отстранување на вишокот топлина и влага.

(2) Воздухот во просторијата треба да се обновува во чести интервали. Вентилациониот интервал нормално треба да биде од 15 – 20 промени на воздухот во час. Во оние случаи каде што густината на населеноста е мала, може да биде 8 – 10 промени на воздухот во час, или пак механичка вентилација воопшто да не е потребна. По потреба може да се врши почеста промена на воздухот во просториите. Рецикулација на непрочистен воздух треба да се избегнува. Неодржувањето на хигиената на задоволително ниво не треба да се компензира со користење на ефикасни системи за вентилација.

(3) Вентилациониот систем треба да биде така конструиран за да не создава штетен проев.

(4) Пушењето во просториите каде се држат животните треба да е забрането.

## Член 7 Температура

(1) Температурниот режим во просториите треба да биде во согласност со вредностите наведени во табелата 1 од Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. Овие вредности важат за возрасни и здрави животни. За новородените и младите животни треба да се обезбеди повисока температура од наведената. Температурата во просториите треба да биде регулирана согласно можните промени на терморегулацијата на животните која може да настане како резултат на посебни физиолошки состојби или како резултат на ефектите од самиот експеримент.

(2) Во зависност од климатските услови, вентилациониот систем треба да е таков да може да го загрева или лади воздухот во просториите.

(3) Во институциите корисници кои вршат експерименти со животни, во просториите за држење треба да има прецизна контрола на температурата, бидејќи амбиенталната температура е физички фактор кој има многу важен ефект врз метаболизмот на животните.

#### Член 8

##### **Влага**

Екстремните варијации на релативната влажност (РВ) имаат негативен ефект врз здравјето и благосостојбата на животните. Нивото на релативната влажност (РВ) во просториите за држење треба да биде соодветно на видот на животни кои се држат и да се одржува со вредност која не е под 49.5% РВ и над 60.5%. Вредностите под 40% и над 70% на РВ, во траење од подолг временски период, треба да се избегнуваат.

#### Член 9

##### **Осветлување**

Во просториите, треба да се обезбеди контролирано осветлување за да се задоволат биолошките критериуми на животните и условите за работа. Интензитетот на светлината како и циклусот на светлина и темнина треба да биде контролиран. При држење на албино животни треба да се има во предвид нивната осетливост на светлина.

#### Член 10

##### **Бучава**

Заради избегнување на вознемиреност кај животните која е предизвикана од бучава, просториите за држење и просториите за изведување на експерименти треба да бидат изолирани од извори на бучава со силна и висока фреквенција за да не се доведе до значајни промени во функцијата на органите на животните.

#### Член 11

##### **Алармни системи**

(1) Во објектите каде што се сместуваат голем број на животни треба да има инсталирано соодветни уреди за алармирање од пожари и од неовластено влегување.

(2) Во објектите треба да се инсталираат соодветни уреди за мониторинг на греењето и вентилацијата за да му овозможи на персоналот да ја следи работата во целост, бидејќи техничката неисправност или дефектот на системот за вентилација може да претставува опасност по животните и да предизвика смрт од задушување или прегрејување.

(3) Во случај на дефект или прекин на снабдувањето со електрична енергија, во институциите треба да има и генератор за струја кој ќе обезбеди доволно електрична енергија за осветлувањето во просториите и основите електрични системи кои се битни за заштита и благосостојба на животните .

(4) Инструкциите и процедурите во случај на итни мерки треба да бидат видливо истакнати.

(5) Базените со риба треба да имаат инсталирано алармен систем кој ќе предупреди во случај на дефект во снабдувањето со вода.

(6) Работата на алармниот систем не треба да предизвикува вознемиреност кај животните.

## Член 12

### **Здравствена состојба**

(1) Одговорното лице во институцијата треба обезбеди редовен преглед на животните во поглед на нивната здравствена состојба, неѓа и сместување од страна на доктор по ветеринарна медицина и други квалификувани лица.

(2) Согласно направената проценка на ризик во поглед на здравствениот статус и хигиената на персоналот, одговорното лице треба да превземе соодветни мерки за заштита на животните.

## Член 13

### **Заловување**

Во случај на вршење експерименти со диви животни истите треба да се заловат со употреба на хумани методи и од страна на искусни лица кои имаат претходно познавање за навиките и живеалиштата на животните кои треба да се заловат. Доколку се користи анестетик или друг вид на лек кој се користи при заловувањето, лекот треба да го аплицира доктор по ветеринарна медицина или друго компетентно лице. За секое животно кое има сериозни повреди треба што побрзо да се обезбеди соодветен третман од страна на доктор по ветеринарна медицина. Доколку животното, по добиеното мислење од доктор по ветеринарна медицина, би живеело со страдање или болка, треба да биде убиено веднаш со хуман метод. Во отсуство на доктор по ветеринарна медицина, секое животно кое сериозно е повредено, треба веднаш да се убие со хуман метод.

## Член 14

### **Пакување и транспортни услови**

(1) Испраќачот треба да обезбеди животните кои се транспортираат да се во добра здравствена состојба и кондиција за да се избегнат лошите последици од стресот. Животните кои не се во добра здравствена состојба или се во лоша кондиција не треба да се транспортираат освен во случај кога истите се транспортираат заради терапевтски или дијагностички причини. Посебна грижа треба да се посвети за женските животни во напредна фаза на гравидитет. Не треба да се транспортираат женските животни кои се очекува да се породат за време на транспортот или оние кои се породиле во претходните четириесет и осум часа заедно со подмладокот.

(2) Испраќачот треба да ги превземе сите неопходни мерки на претпазливост во однос на соодветна вентилација, екстремна температура, недостаток од храна и вода, подолги задржувања и слично за време на транспортот.

(3) Лицето одговорно за прием на животните треба да биде информирано за деталите околу транспортот и околу потребната документација на животните за да обезбеди брзо прифаќање на местото на пристигнување.

(4) Во поглед на транспортот на животните соодветно се применуваат прописите од областа на ветеринарното здравство кои се однесуваат на транспортот на животни.

## Член 15

### **Прием и отпакување**

Пратките од животни треба да се примат и отпакуваат без непотребно задржување. По прегледот, животните треба да се преместат во чисти кафези или боксови каде што веднаш треба да им се обезбеди пристап до храна и вода. Животните кои се болни или не

се во добра кондиција треба да се држат одвоено од другите животни и треба да бидат под зачестена опсервација. Животните треба да се прегледаат од страна на доктор по ветеринарна медицина или друго квалификувано лице што е можно поскоро, при што доколку се оцени за потребно веднаш да се третираат. Животните кои неможат да се опорават и кои очигледно страдаат треба веднаш да се убијат на хуман начин. Сите животни при пристигнување треба да бидат регистрирани и обележани согласно прописите од областа на ветеринарното здравство. Доколку не е можна соодветна деконтаминација, транспортните боксови треба веднаш да се уништат.

#### Член 16

### Карантин, изолација и аклиматизација

(1) Заради здравствена заштита на другите животни кои се држат во институцијата и на луѓето од зоонози како и заради одржување добра научна пракса, по пристигнувањето сите животни треба да се сместат во карантин.

(2) При увоз на животни треба да се применуваат мерките за карантин согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

(3) Во случај на набавка на животни во рамките на територија на Република Македонија, должината на карантинот на животните треба да биде определена од страна на доктор по ветеринарна медицина или друго компетентно лице во согласност со параметрите наведени во табела 2 од Прилог 1 од овој правилник. Во случај на сомнеж на одредени заразни болести, на пример Беснило, треба да се почитуваат прописите од областа на ветеринарното законодавство.

(4) Животните може да бидат користени за експерименти за време на престојот во карантин доколку тие се аклиматизирани на новата средина и не претставуваат опасност за другите животни и луѓето.

(5) Карантинските простории треба да бидат одвоени од другите простории на начин да овозможат ефикасна изолација на животните кои покажуваат знаци или се сомнителни на некое заболување кое може да претставува опасност за човекот или другите животни.

(6) При секоја набавка на животни, без оглед на периодот на карантин, треба да се овозможи одреден период на аклиматизација пред истите да бидат употребени во некој експеримент. Должината на периодот за аклиматизација ја одредува квалификувано лице, кое го зема предвид стресот настанат од времетраењето на превозот и возраста на животните.

#### Член 17

### Држење во кафези

(1) При држење на животните во кафези или во затворени простории треба да бидат исполнети следните услови:

- Во институциите за одгледување и снабдување со експериментални животни и институциите корисници во биомедицинската област просторот во кој се држат животните треба да ги исполнуваат стандардите пропишани во табелите 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 од Прилог 1 од овој правилник, и графиконите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, а за густината на населеност во графиконите 8, 9, 10, 11 и 12 од Прилог 2 од овој правилник и

- За фармски животни и слични големи животни просторот во кој се држат животните треба да ги исполнува најмалку стандардите согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

(2) Кафезите и боксовите треба да се изградени од материјал кој не е штетен по здравјето на животните. Нивната конструкција треба да превенира настанување на повреди и доколку има можност треба да бидат направени од отпорен материјал, кој е прилагоден за лесно чистење и деконтаминација. Градбата на кафезите и подот на боксовите, во зависност од видот и возраста на животното треба да биде конструиран за лесно исфрлањето на екскретите.

(3) Боксовите треба да се дизајнирани да ја задоволуваат благосостојбата на согласно видовите на животни кои се држат притоа водејќи сметка и за етолошки потреби (на пример, потребата да се искачуваат, скријат или повремено да се засолнат) и да имаат одреден степен на слобода во контактот со другите животни.

## Член 18

### Исхрана

(1) При изборот, производството и приготвувањето на храната за животните, треба да се избегне хемиска, физичка и микробиолошка контаминација. Храната за животни треба да биде добро спакувана во соодветна амбалажа и да биде соодветно обележен датумот на производство и рокот на траење. Пакувањето, транспортот и складирањето на храната треба да бидат такви за да се спречи нејзина контаминација, расипување или уништување.

(2) Просториите за складирање на храната треба да се разладени, темни, суви и заштитени од штетници и инсекти. Брзо расипливата храна како што е зеленчукот, овошјето, месото, рибата и сл. треба да бидат складирани во разладени простории, ладилници или замрзнувачи.

(3) Сите млинови за храна, корита или друга опрема која се користи во исхраната треба соодветно да се чистат и стерилизираат.

(4) Доколку се користи влажна храна или храната лесно се контаминира со вода, урина и сл. потребно е секојдневно чистење на просториите.

(5) Хранењето на животните треба да биде соодветно на видот и треба да ги задоволи физиолошките потреби на животното. На секое животно поединечно треба да му се овозможи пристап до храната.

## Член 19

### Вода

(1) Сите животни треба да имаат пристап до чиста вода за пиење. Треба да се превземат соодветни мерки за избегнување на контаминација на водата. За напојување на животните треба да се користат шишиња или автоматски систем за напојување.

(2) Вода како дел од течната храна може да му се даде на животното и за време на транспортот.

(3) Шишињата најчесто треба да се користат кај малите животни како што се глодари и зајаци. Шишињата кои се користат треба да бидат направени од прозирен материјал за да може да се набљудува содржината. Грлото на шишето треба да биде широко заради полесно и поефикасно чистење, а доколку се користи пластичен материјал тој не треба да протекува. Капаците, вентилите и цевките треба да може лесно да се чистат и стелизираат. Шишињата и другите додатоци треба редовно да се расклопуваат и редовно да се чистат и стерилизираат. Препорачливо е употребените шишињата да се заменат со чисти и стерилизирани шишиња отколку истите да се дополнуваат со вода.

(4) Автоматскиот систем за напојување на животните треба редовно да се проверува, сервисира, да се празни и испира за да се избегне ширење на инфекции. Доколку се

користат цврсти подови во кафезите, треба да се избегнува нивно поплавување. Водата треба редовно да се испитува бактериолошки.

(5) Кога хлорираноста на водата од јавната водоводна мрежа не е доволна за да се спречи раст на некои микроорганизми како на пример патогените микроорганизми од родот *Pseudomonas* нивото на хлорот во водата треба да се зголеми или водата да се ацидифира за да се постигне посакуваниот ефект.

(6) Водата која се користи кај рибите, амфибиите и рептилите треба внимателно да се адаптира соодветно на толеранцијата кон киселост, хлор и други хемиски агенси.

## Член 20 Простирка

Простирката треба да е сува, апсорбирачка, непрашлива, нетоксична и слободна од инфективни агенси или паразити или било каков сличен вид на контаминенти. Доколку како простирка се користат струготини од дрво, истите не треба да потекнуваат од дрво кое е хемиски третирано.

## Член 21 Вежбање и одгледување

(1) На животните треба да им се обезбеди можност за вежбање.

(2) Заради обезбедување соодветни резултати од експериментот кој се изведува кои зависат и од односот помеѓу човекот и животното, истиот треба да се развива преку чести контакти и привикнување на присуството и активностите на човекот. Ова посебно се однесува на дивите животни. Персоналот треба соодветно и грижливо да се однесува спрема животните. Животните треба да имаат чест визуелен контакт со човекот за да може да се привикнат на неговото присуство.

## Член 22 Чистење

(1) Заради обезбедување на високи стандарди во институциите во поглед на менувањето на простирката и чистењето, во просториите каде се држат животните треба да има јасни инструкции за одржување на хигиената.

(2) Соодветни рутински постапки треба да се применуваат при чистењето, миењето, деконтаминацијата и доколку е потребно стерилизацијата на кафезите, шишињата и другата опрема. Високо ниво на чистота и ред треба да се одржува во просториите каде животните се држат, како и во останатите простории на институциите.

(3) Доколку животните се држат на отворено, треба да се обезбеди редовно чистење и доколку е соодветно обновување на материјалот на подот, кафезите и испустите заради избегнување на инфекции и паразитски инфестации.

## Член 23 Услови за изведување експерименти

(1) Доколку при изведување на експериментот животното трпи јака болка и патење, треба да се користи анестезија.

(2) Во случај кога при изведување на експериментот не е можно да се даде анестезија на животното треба да се користи анелгетик, а доколку за тоа има потреба треба да се примени соодветен метод кој ја ограничува болката и страдањето на животното.



(3) Доколку животното трпи јака болка при изведување на експериментот по престанување на дејството на анестетикот животното треба да се третира со аналгетици или доколку тоа не е возможно веднаш да се убие на хуман начин.

(4) Надлежниот орган може да дозволи животното да биде ослободено, доколку констатира дека е водена максимална грижа за заштита на благосостојбата на животното. Ослободување на животното може да се направи само во случај кога здравствениот статус на животното дозволува тоа да се ослободи и доколку не постои опасност за јавното здравје и околина.

(5) Одговорните лица кои ги вршат експериментите или истите ги надгледуваат треба да имаат познавање од научни дисциплини поврзани со експериментални животни.

(6) Експерименти со диви животни може да се изведуваат само доколку експериментите со видовите на животни кои можат да се користат за експерименти согласно прописите од областа на ветеринарното здравство не можат да ги дадат потребните резултати од експериментот.

(7) Експериментот со животни нема да се спроведе за да се избегне повторувањето на истиот и непотребната употреба на животни кога можат да се прифатат резултатите од ист експеримент кој е извршен на територија на други земји.

(8) Одговорните лица и лицата кои се грижат за животните треба да имаат соодветна обука во научната дисциплина поврзана со изведување на експерименти со животни, и тие треба да се способни и вешти во постапките и грижата кон животните.

#### Член 24

#### **Хумано убивање на животни**

(1) Одговорните лица треба да имаат соодветна обука за примена на методи за хумано убивање на животните.

(2) Длабоко анестезирано животно може да биде искрварено со цел хумано да се убие.

(3) Не треба да се употребуваат наркотици кои ги парализираат мускулите на животното пред да дојде до бессознание, наркотици со курариформен ефект како и употреба на електрична струја без да помине низ мозокот, без претходна анестезија на животните. Трупот не треба да се одстранува пред настанувањето на *rigor mortis*.

#### Член 25

#### **Начин и постапка на регистрација, форма и содржина на регистарот на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни**

(1) За регистрација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, одговорното лице поднесува барање кое ги содржи следните податоци:

- Назив на фирмата на подносителот на барањето;
- Адреса на седиштето на фирмата;
- Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице;
- Овластено лице за застапување на фирмата (Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);
- Податоци за одговорното лице за институцијата која се регистрира (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);
- Адреса на објектот;
- Активност која ќе се врши (опис на активноста);
- Капацитет и

- Вид на животни.

(2) Образецот на барањето за регистрација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни е дадено во Прилог 3 кој е составен дел од овој правилник.

(3) Со барањето наведено во став (1) од овој член одговорното лице треба да ја поднесе и следната документација:

- Тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија не постар од шест месеци;

- Доказ за сопственост на објектот (имотен лист). Доколку објектот е сопственост на друго правно или физичко лице во прилог се доставува и договор за закуп со дефинирани услови на работење;

- Техничко-технолошки елаборат;

- Список на опремата со главни технолошко-технички карактеристики (статична и подвижна опрема, капацитет, работен режим и др.);

- Приказ на организацијата на работата и биланс на работната сила (број на вработени со систематизацијата-опис на работни места, односно назначени лица за грижа на животните и функционирање на опремата);

- Доказ за обезбедена здравствена заштита на животните од страна на Доктор по ветеринарна медицина;

- Список на санитарни уреди и на мерките што се применуваат за санитарна заштита на објектот, опремата (санитарни простории со начин на чистење, перење и дезинфекција, дезинсекција и дератизација, опрема и средства за извршување на санитационите активности, контролни мерки и евиденција на спроведеното;

- Опис на системот на собирање и одстранување на отпадните материи (нуспроизводи од животинско потекло и отпадните води) и

- Доказ за нивото и видот на обуки кои ги имаат посетувано одговорните лица и лицата кои се грижат за животните неопходни за извршување на нивните работни задачи.

(4) Институциите се впишуваат во регистарот на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни врз основа на поднесено барање од страна на одговорното лице.

(5) Регистар на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни се води во форма на тврдо вкоричена книга со димензии 210 mm x 320 mm, на евиденциски листови и во електронска форма.

(6) На предната страна од корицата на книгата за регистрација на институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни е отпечатен текст „Институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни“.

(7) Евиденциските листови го содржат следните податоци:

- Регистерски број на институцијата;

- Назив на фирмата на подносителот на барањето;

- Адреса на седиштето на фирмата;

- Сопственик на објектот и негова адреса;

- Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице;

- Овластено лице за застапување на фирмата (име и презиме, ЕМБГ, адреса);

- Податоци за одговорното лице за институцијата која се регистрира (име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта);

- Адреса на објектот;

- Вид на животни;

- Вид на институција (институција за одгледување или снабдување со експериментални животни или институција корисник која врши експерименти со животни) и

- Капацитет на институцијата.

(8) Регистарот на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

(9) За секоја промена во поглед на активностите, просториите или престанок на работа на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, одговорното лице треба да поднесе пријава до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управа за ветеринарство.

(10) Пријавата за промена на активности, простории или пак престанок на работа на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, е дадена во Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник.

(11) Институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, се бришат од Регистарот, во следните случаи:

1. на барање на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, односно одговорното лице

2. поради престанок на вршење на дејноста за време подолго од 9 месеци и

3. поради престанок на исполнување на условите утврдени согласно прописите од областа на ветеринарното законодавство.

(12) Во случаите од точките 2 и 3 на ставот (11) од овој член во прилог се поднесува и записникот од официјалниот ветеринар со кој е утврдена фактичката состојба во институциите.

(13) На барање на одговорното лице за институцијата за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, Управата за ветеринарство издава извод од Регистарот институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни кој ги содржи следните податоци:

- име односно назив на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни и адреса;

- локација на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни (општина, место, улица и број);

- датум на упис во регистарот и

- капацитет на институцијата.

## Член 26

### **Начин на водење на евиденцијата на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни**

(1) Одговорното лице во институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни води евиденција која треба да ги содржи особено следните податоци:

- Име и презиме на лицата задолжени за благосостојба на животните и функционирање на опремата;

- Име и презиме на лицата задолжени за здравствена состојба на животните;

- Број, вид и категории на животни кои се одгледани, внесени или изнесени од институцијата со соодветни датуми на внесување или изнесување;

- Име, назив и адреса на испраќачот или примачот и

- Број на најдени угинати единки.

(2) Одговорното лице во институциите корисници кои вршат експерименти со животни води евиденција која треба да ги содржи особено следните податоци:

- Име и презиме на лицата задолжени за благосостојба на животните и функционирање на опремата;

- Име и презиме на лицата задолжени за здравствена состојба на животните;

- Број, вид и категории на внесени или изнесени животни со соодветни датуми на внесување или изнесување;

- Име, назив и адреса на испраќачот или примачот;

- Број на најдени угинати единки и

- Регистар на експерименти кои се изведени со име и презиме на одговорните лица за изведување на експериментот, лицата одговорни за нега и грижа за животните, цели на експериментот, број на животни употребени во експериментот.

(3) Евиденциите наведени во ставовите (1) и (2) од овој член треба да се чуваат најмалку три години и да е достапна на увид на надлежниот орган.

(4) Институциите корисници кои заради вршење експерименти со животни одгледуваат и размножуваат животни за свои потреби, не се регистрираат како институција за одгледување или снабдување со експериментални животни.

#### Член 27

### **Начин на вршење на надзор на институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни**

(1) Надлежниот орган врши проверки во институциите за одгледување или снабдување со експериментални животни и институциите корисници кои вршат експерименти со животни, најмалку два пати годишно.

(2) Проверките од ставот (1) од овој член се однесуваат на исполнување на условите пропишани со овој правилник и условите согласно прописите од областа на ветеринарното здравство.

#### Член 28

### **Влегување во сила**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-2847/1  
30 јули 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Љупчо Димовски, с.р.**

**Прилог 1**

**ТАБЕЛА 1**

**Температурен опсег за држење на животни**

(животни чувани во кафези, боксови или затворени испусти)

Видови или група видови	Оптимална температура во °C
Нечовеколики мајмуни од Новиот Свет	20 – 28
Глушец	20 – 24
Стаорец	20 – 24
Сириски хрчак	20 – 24
Гербил	20 – 24
Заморец	20 – 24
Нечовеколики примати од Стариот Свет	20 – 24
Препелица	20 – 24
Зајак	15 – 21
Мачка	15 – 21
Куче	15 – 21
Ласица	15 – 21
Живина	15 – 21
Гулаб	15 – 21
Свиња	10 – 24
Коза	10 – 24
Овца	10 – 24
Говедо	10 – 24
Коњ	10 – 24

*Забелешка:* Во посебни случаи, на пример ако се работи за многу млади или животни без влакна, треба да се обезбеди повисока температура од назначената.

**ТАБЕЛА 2**

**Карантински период при набавки од територија на Република Македонија**

Вид	Денови
Глушец	5 – 15
Стаорец	5 – 15
Гербил	5 – 15
Заморец	5 – 15
Сириски хрчак	5 – 15
Зајак	20 – 30
Мачка	20 – 30
Куче	20 – 30
Нечовеколики мајмуни	40 – 60

**ТАБЕЛА 3**

**Димензии на кафези за држење на мали глодари и зајаци**

(при држење и за време на експериментот)

Вид	Минимална подна површина на кафезот cm <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот Cm	
Глушец	180	12	
Стаорец	350	14	
Сириски хрчак	180	12	
Заморец	600	18	
Зајак	1kg	1400	30
	2kg	2000	30
	3kg	2500	35
	4kg	3000	40
	5kg	3600	40

*Забелешка:* Под „висина на кафезот“ се подразбира вертикалното растојание помеѓу подот на кафезот и горниот хоризонтален дел од капакот или кафезот.

При планирањето на експериментите треба да се земе во предвид растот и развојот на животното за да се обезбеди соодветен простор, кој е во согласност со оваа табела, во сите фази на експериментот.

Во дополнение на овие вредности важат и вредностите пропишани во Прилог 2 Графикони 1 – 5 и 8 – 12 од овој правилник

**ТАБЕЛА 4**

**Димензии на кафези задржење на мали глодари за време на расплод**

Вид	Минимална подна површина на кафезот за мајката и леглото cm <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот Cm
Глушец	200	12
Стаорец	800	14
Сириски хрчак	650	12
Заморец	1200	18
Заморец во харем	1000 по глава на возрасно животно	18

*Забелешка:* За дефиниција за „висина на кафезот “ да се види забелешката од Табела 3 од овој правилник.

**ТАБЕЛА 5**

**Димензии на кафези за држење на зајаци за време на расплод**

Тежина на женката Kg	Минимална подна површина на кафезот за женката и леглото m <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот Cm	Минимална површина на гнездото m <sup>2</sup>
1	0,30	30	0,10
2	0,35	30	0,10
3	0,40	35	0,12
4	0,45	40	0,12
5	0,50	40	0,14

*Забелешка:* За дефиниција за „висина на кафезот “ да се види забелешката од Табела 3 од овој правилник.

Минималната подна површина на кафезот за женката и леглото ја вклучува и површината на леглото.

Во дополнение на овие вредности важат и вредностите пропишани во Прилог 2 Графикон 6 од овој правилник.

**ТАБЕЛА 6**

**Димензии на кафези за држење на мачки**

(за време на експерименти и расплод)

Тежина на мачката kg	на Минимална подна површина на кафезот по мачка m <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот cm	Минимална подна површина на кафезот за женката и леглото m <sup>2</sup>	Минимална подна површина на боксот за женката и леглото m <sup>2</sup>
0,5 – 1	0,2	50	-	-
1 – 3	0,3	50	0,58	2
3 – 4	0,4	50	0,58	2
4 – 5	0,6	50	0,58	2

*Забелешка:* Мачките треба да држат во кафези само доколку е неопходно. На мачките кои се чуваат на овој начин треба да им се овозможат соодветни вежби најмалку еднаш дневно доколку тоа нема да пречи на експериментот. Боксовите за мачки треба да бидат опремени со кутија со песок, доволно широка полица за одмарање и предмети кои се погодни за качување и гребење.

Под „висина на кафезот“ се подразбира вертикално растојание мерено помеѓу највисоката точка од подот и најниската точка на горниот дел од кафезот.

При пресметување на минималната подна површина, површината на полицата може да се вклучи. Минималната подна површина на кафезот за женката и леглото вклучува и 0,18 m<sup>2</sup> површина за кутијата за леглото на подмладокот.

Во дополнување на овие вредности важат и вредностите пропишани во Прилог 2 Графикон 7 од овој правилник.

**ТАБЕЛА 7**

**Димензии на кафези за држење на кучиња**

(за време на експерименти)

Висина на кучето до гребенот cm	Минимална подна површина на кафезот по куче m <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот m
30	0,75	60
40	1,00	80
70	1,75	140

*Забелешка:* Кучињата не смеат да се држат во кафези подолго од потребното време за постигнување на целта на експериментот. На кучињата кои се држат во кафези треба да им се овозможи соодветни вежби најмалку еднаш дневно доколку тоа нема да пречи на експериментот. Треба да се одреди јасна временска рамка кога кучето не треба да биде затворено без дневни вежби. Просторот за вежбање треба да биде доволно голем за да му овозможи на кучето слободно движење. Во кафезите не треба да се употребуваат решеткасти подови за кучиња освен ако тоа е потребно за експериментот.

Поради големите разлики кои постојат во висината и односот помеѓу висината и тежината кај различни раси на кучиња, висината на кафезот треба да се базира на висината на кучето, мерена до гребенот, на секое куче поединечно. Минималната висина на кафезот треба да биде два пати повисока од висината мерена до гребенот на животното.

За дефиниција за „висина на кафезот“ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.



**ТАБЕЛА 8**  
**Димензии на боксови за држење на кучиња**  
 (за време на експерименти и расплод)

Тежина на кучето kg	Минимална подна површинаа на боксот по куче m <sup>2</sup>	Минимален простор за вежбање, споен со боксот, по куче	
		до 3 кучиња m <sup>2</sup>	повеќе од 3 кучиња m <sup>2</sup>
< 6	0,5	0,5 (1,0)	0,5 (1,0)
6 – 10	0,7	1,4 (2,1)	1,2 (1,9)
10 – 20	1,2	1,6 (2,8)	1,4 (2,6)
20 – 30	1,7	1,9 (3,6)	1,6 (3,3)
> 30	2,0	2,0 (4,0)	1,8 (3,8)

*Забелешка:* Вредностите наведени во заградите ја покажуваат вкупната површина по куче, кое претставува збир од подната површина на боксот и просторот за вежбање кој е споен со боксот. Кучињата кои се чуваат постојано надвор треба да имаат пристап до засолниште за да имаат заштита при непогодни временски услови. Ако кучињата се чуваат на решеткаст под, треба да се обезбеди цврста површина за спиење. Решеткастите подови не треба да се употребуваат, освен ако тоа не е потребно за експериментот. Преградите помеѓу боксовите треба да превенираат повреди кај кучињата.

Сите боксови треба да имаат соодветна дренажа.

## ТАБЕЛА 9

## Димензии на кафези за држење на примати

## (за време на експерименти и расплод)

*Забелешка:* Поради големата разлика во големината и карактеристиките на приматите, посебно е важно да се подеси формата и елементите во кафезот како и димензиите на кафезите, на нивните потреби поединечно. Волуменот на кафезот е исто така важен како и подната површина. Генерално, се зема висината на кафезот, барем за приматите и другите виши примати, треба да биде што е можно повисока. Кафезите треба да бидат високи најмалку да овозможуваат животните да можат да застанат исправени. Минималната висина на кафезот за брахиаторите треба да биде таква да им овозможува да се лулаат потполно истегнати до плафонот без нозете да им допираат до подот на кафезот. Каде што е потребно, треба да се стават гранки за да им овозможат на приматите да се качуваат до горните делови од кафезот.

Компатибилните примати може да се чуваат по два во кафез. Каде што не можат да се чуваат во парови, кафезите треба да бидат поставени така да животните да можат да се видат помеѓу себе, но исто така, по потреба тоа да се спречува.

Имајќи ги предвид овие забелешки, следната табела содржи основни упатства за држење во кафез на група видови кои најчесто се користат во експерименти (надфамилиите *Seboidea* и *Cercopithecoidea*).

Тежина на приматите kg	Минимална подна површина на кафезот за едно или две животни m <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот cm
< 1	0,25	60
1 – 3	0,35	75
3 – 5	0,50	80
5 – 7	0,70	85
7 – 9	0,90	90
9 – 15	1,10	125
15 – 25	1,50	125

*Забелешка:* За дефиниција за „висина на кафезот“ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.

ТАБЕЛА 10

## Димензии на кафези за држење на свињи

(при држење и за време на експеримент)

Тежина на свињата kg	Минимална подна површина на кафезот по свиња m <sup>2</sup>	Минимална висина на кафезот cm
5 – 15	0,35	50
15 – 25	0,55	60
25 – 40	0,80	80

*Забелешка:* Табелата важи и за прасиња. Свињите не треба да се чуваат во кафези, освен ако тоа не е неопходно за потребите на експериментот, и тогаш тие се држат во кафези што е можно пократок период.

За дефиниција за „висина на кафезот “ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.

ТАБЕЛА 11

## Димензии на боксови за држење на фармски животни

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Видови и тежина	Минимална подна површина на боксот m <sup>2</sup>	Минимална должина на боксот M	Минимална висина на боксот m	Минимална подна површина на боксот за групи m <sup>2</sup> /животно	Минимална должина на хранилката по глава m
Свињи 10 – 30	2	1,6	0,8	0,2	0,20
30 – 50	2	1,8	1,0	0,3	0,25
50 – 100	3	2,1	1,2	0,8	0,30
100 – 150	5	2,5	1,4	1,2	0,35
> 150	5	2,5	1,4	2,5	0,40
Овци < 70	1,4	1,8	1,2	0,7	0,35
Кози < 70	1,6	1,8	2,0	0,8	0,35
Говеда < 60	2,0	1,1	1,0	0,8	0,30
60 – 100	2,2	1,8	1,0	1,0	0,30
100 – 150	2,4	1,8	1,0	1,2	0,35
150 – 200	2,5	2,0	1,2	1,4	0,40
200 – 400	2,6	2,2	1,4	1,6	0,55
> 400	2,8	2,2	1,4	1,8	0,65
Возрасни коњи	13,5	4,5	1,8	-	-

ТАБЕЛА 12

**Димензии на штали за држење на фармски животни**  
(при држење и за време на експерименти во објектите)

Видови и тежина Kg	Минимална површина на шталата m <sup>2</sup>	Минимална должина на шталата m	Минимална висина на преградите во шталата m
Свињи 100 – 150	1,2	2,0	0,9
> 150	2,5	2,5	1,4
Овци < 70	0,7	1,0	0,9
Кози < 70	0,8	1,0	0,9
Говеда 60 – 100	0,6	1,0	0,9
100 – 150	0,9	1,4	0,9
150 – 200	1,2	1,6	1,4
200 – 350	1,8	1,8	1,4
350 – 500	2,1	1,9	1,4
> 500	2,6	2,2	1,4
Возрасни коњи	4,0	2,5	1,6

*Забелешка:* Лежиштата треба да бидат доволно широки за да можат животните да лежат удобно.

ТАБЕЛА 13

**Димензии на кафези за држење на птици**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Видови и тежина G	Минимална површина за една птица cm <sup>2</sup>	Минимална површина за 2 птици cm <sup>2</sup> /птица	Минимална површина за 3 и повеќе птици cm <sup>2</sup> /птица	Минимална висина на кафезот cm	Минимална должина на хранилката по птица cm
Пилиња 100 – 300	250	200	150	25	3
300 – 600	500	400	300	35	7
600 – 1200	1000	600	450	45	10
1200 – 1800	1200	700	550	45	12
1800 – 2400	1400	850	650	45	12
(Возрасни мажјаци)					
> 2400	1800	1200	1000	60	15
Препелици 120 – 140	350	250	200	15	4

*Забелешка:* Под „површина“ се подразбира производ од должината на кафезот и ширината на кафезот мерено од внатрешната страна на кафезот и хоризонтално.

За дефиниција за „висина на кафезот“ да се види забелешката од Табела 6 од овој правилник.

Големината на отворите кај мрежестите подови треба да биде помала од 10 x 10 mm за млади пилиња, и 25 x 25 mm за јарките и возрасните. Дебелината на жицата треба да биде најмалку 2 mm. Косината не треба да биде повеќе од 14 % (8°). Поиликите треба да бидат на иста должина со хранилките. Ако постојат цуцли или чашки, секоја птица треба да има достап до две од нив. Кафезите треба да имаат стапчиња за стоење и да овозможуваат птиците, кои се во поединечни кафези, да се видат.

**Прилог 2**


**Графикон 1**

**Глувци**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

**Минимална подна површина на кафезот**

Имајќи ја во предвид тежината на глушецот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




**Графикон 2**

**Стаорци**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

**Минимална подна површина на кафезот**

Имајќи ја во предвид тежината на стаорецот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




**Графикон 3**

**Сириски (златен) хрчак**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

**Минимална подна површина на кафезот**

Имајќи ја во предвид тежината на Сирискиот хрчак, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




**Графикон 4**

**Заморец**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

**Минимална подна површина на кафезот**

Имајќи ја во предвид тежината на Заморецот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.






**Графикон 5**

**Зајаци**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

**Минимална подна површина на кафезот**

Имајќи ја во предвид тежината на зајакот, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




**Графикон 6**

**Зајаци**

(за расплод)

**Минимална подна површина на кафезот за женки со неодбиен подмладок**

Имајќи ја во предвид тежината на женката, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




**Графикон 7**

**Мачки**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

**Минимална подна површина на кафезот**

Имајќи ја во предвид тежината на мачката, полната линија ја дава минималната површина која е потребна.




**Графикон 8**

**Однос помеѓу бројот на глумците по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во графикон 1 од овој правилник.




**Графикон 9**

**Однос помеѓу бројот на стаорците по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти во објектите)

Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 2 од овој правилник.




**Графикон 10**

**Однос помеѓу бројот на хрцаците по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти)

Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 3 од овој правилник.




**Графикон 11**

**Однос помеѓу бројот на заморци по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти)

Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 4 од овој правилник .




**Графикон 12**

**Однос помеѓу бројот на зајаци по кафез и подната површина на кафезот**

(при држење и за време на експерименти)

Линиите ги претставуваат просечните тежини и се совпаѓаат со линијата во Графикон 5 од овој правилник.



7

Број на зајаци

Минимална висина на кафезот за зајаци: Да се види Прилог 1 Табела 3 од овој правилник



**Прилог 3**

До МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО  
Управа за ветеринарство  
П.Е. \_\_\_\_\_

**Барање за регистрација на институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни**

1. Назив на фирмата, подносител на барањето:	
2. Адреса на седиштето на фирмата:	
3. Матичен број на правното лице:	
4. Даночен број на правното лице	
5. Одговорно лице за институцијата:	
Име и презиме:	ЕМБГ:
Телефон:	Електронска пошта:
6. Овластено лице за застапување на фирмата:	
Име и презиме:	ЕМБГ:
Телефон:	Електронска пошта:
7. Вид на животни:	
8. Капацитет:	
9. Адреса на објектот:	Телефон:
10. Активност која ќе се врши( опис на активноста):	

Изјава на овластеното лице:

Изјавувам дека објектот ги исполнува минималните санитарно хигиенски услови за држење на животните наведени во точка 7 од ова барање.

Датум

Потпис

Место

**Прилог 4**

**Регистар за институции за одгледување или снабдување со експериментални животни и институции корисници кои вршат експерименти со животни**

1.	Регистерски број на институцијата:	
2.	Назив на фирмата на подносителот на барањето:	
3.	Адреса на седиштето на фирмата:	
	Сопственик на објектот и негова адреса:	
4.	Матичен број на фирмата и даночен број на правното лице	
5.	Овластено лице за застапување на фирмата (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса):	
6.	Одговорното лице за институцијата која се регистрира (Име и Презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска пошта):	
7.	Адреса на објектот:	
8.	Вид на животни:	
9.	Вид на институција:	
10.	Капацитет на институцијата:	
11.	Датум на упис во регистарот:	
12.	Забелешка:	
13.	Потпис на овластеното лице од Управата за ветеринарство што го извршил впишувањето во регистарот и датум:	
14.	Измени на условите:	

**Прилог 5**

До МИНИСТЕРСТВО ЗА  
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И  
ВОДОСТОПАНСТВО  
Управа за ветеринарство  
П.Е. \_\_\_\_\_

**Пријава  
за измени на активностите, просториите или за затварање на постојната  
институција**

1. Назив на фирмата, подносител на пријавата:	
2. Адреса на седиштето на фирмата:	
3. Овластено лице за застапување на фирмата:	
Име и презиме:	ЕМБГ:
Адреса:	
Објектот односно институцијата кој е предмет на пријавување има извршено измени на активностите/просториите во поглед на:	

Датум:

Потпис на овластено лице за застапување на  
фирмата:

Место